

Почитувани родители,

Во текот на оваа недела, работевме на вештината „Барање помош“. Ви испраќам материјал со компонентите на оваа вештина, како и социјална приказна „Можам да барам помош“, за да ја организирате и вежбата дома.

Ве молиме, создадете ситуации каде вашето дете треба да бара помош од друга личност. Користете рутини како лична хигиена, јадење, чистење на собата, како и игри како барање на предмети. При вежбањето, акцентирајте на чекорите во изведбата на вештината (како што се прикажани во материјалот), укажувајте на грешките, усмерувајте ги да ги поправат, и ги пофалувајте за сите успешни изведби.

Забележете ги вашите набљудувања во блокче или тетратка. Доколку имате било какви прашања или тешкотии, ви стојам на располагање.

Ви благодарам за соработката.

Со почит,

[Вашето име]